

Пример за потрошувачки кредит без вклучено осигурување за лица кои примаат плата во други банки	
Износ на кредитот	1.845.000 денари
Рок на отплата	120 месеци
Месечна рата со фиксна каматна стапка	20.667 денари
Месечна рата со променлива каматна стапка ¹	23.531 денари
Дата на користење на кредитот	1 во тековниот месец
Фиксна каматна стапка за првата година	6,20%
Променлива каматна стапка за остатокот од периодот на отплата на кредитот	9,452%
Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT) ²	9,12%
Пресметана камата за цело времетраење на кредитот во услови на негова редовна отплата	944.410 денари
Интеркаларна камата	4.689 денари
Надомест за одобрување и администрирање на кредитот	2.000 денари
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот	300 денари
Трошоци за меница	500 денари
Вкупни трошоци на кредитот ³	951.899 денари
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредитот ⁴	2.796.899 денари

¹ Пресметано според моментално важечката каматна стапка за денарски кредит со ЕУР клаузула

² Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT) се вкупните трошоци на кредитот изразени како годишен процент од вкупниот износ на кредитот. Врз висината на CBT влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на CBT и висината на номиналната каматна стапка.

³ Вкупни трошоци на кредитот се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и кои било други надоместоци во врска со договорот за кредит коишто корисникот на кредит треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто ѝ се познати на Банката, освен нотарските трошоци.

⁴ Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит претставува збир на вкупниот износ на кредитот и вкупните трошоци на кредитот.